



Република Северна Македонија

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ



**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ГЕНЕРИЧКИ ОБУКИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА 2026 ГОДИНА**

Арх. Бр.

02-628/1

Даниела Ренdevska,

Датум:


24-06-2025

Председател на Инспекциски совет

Место:

Скопје

Изработила:



Анета Бејатовик, Советник за следење и
оценување на обуки

Анета Бејатовик

ВОВЕД

Во согласност со член 49, став (3) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019, 272/2024 и 22/2025), Инспекцискиот совет донесува Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2026 година.

Со донесувањето на Законот за инспекциски надзор е воспоставен целосно нов систем за развој и управување со инспекторите во инспекциските служби на централно ниво. Ваквиот систем ја препознава важноста на обуката во развојот на професионални и компетентни инспектори, кои претставуваат една од основните алки во успешното спроведување на законските и подзаконските акти во државата.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА

Главната цел на оваа Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2026 година, и понатаму останува иста, односно надградување на основните компетенции и вештини на инспекторите, во функција на постигнување на високи перформанси и нивен понатамошен професионален развој.

Посебните цели на оваа Програма, вклучуваат:

- Понатамошно запознавање со општата законска рамка за инспекциски надзор,
- Унапредување на вештините за професионално однесување,
- Изградба на личниот интегритет на инспекторите,
- Подобрување на вештините поврзани со инспекцискиот надзор,
- Подобрување на квалитетот на актите кои ги донесуваат инспекторите,
- Подобрување на антикорупциско однесување на инспекторите
- Дигитализација на инспекциската постапка.

Реализацијата на Годишната програма ќе обезбеди инспекторите да се стекнат со нови и современи знаења и вештини, кои се од суштествено значење за нивната работа и значително ќе придонесат за подобрување на меѓусебната соработка и комуникација.

ОБЛАСТИ И ТЕМИ ЗА ОБУКА

Годишната програма за стекнување знаења и вештини ги опфаќа следните теми:

Тема 1.1 –Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите (Закон за инспекциски надзор)

6 часа предавања/вежби

- Општи одредби,
- Основни начела на инспекцискиот надзор,
- Статус, надлежности и работење на Инспекциски совет,
- Организација и раководење со инспекциските служби,
- Следење на работата на инспекциските служби.

- Статус и вработување на инспектор,
- Лиценца за инспектор,
- Права и обврски на инспектор,
- Учинок на инспектор.

Тема 1.2 –Инспекциски надзор (Закон за инспекциски надзори Упатство за начинот на спроведување на инспекциски надзор)

12 часа предавања/вежби

- Права и обврски на субјектот на инспекциски надзор при вршење на инспекциски надзор,
- Прекршочни одредби,
- Планирање на инспекциски надзор,
 - Одредување на опфат на надзорот,
 - Подготовка на документи,
 - Проверка на постоечки податоци,
 - Потешки инспекциски надзори,
 - Претходна најава,
 - Неутралност и независност,
 - Спроведување на инспекциски надзор
 - Иницијален состанок,
 - Користење на простории за време на надзор,
 - Наод на состојба и донесување на инспекциски акти
 - Набљудување и интервјуа,
 - Листи за проверка,
 - Попречување на надзорот,
 - Фотографии, примероци,
 - Пристап до документи,
 - Одземање на предмети,
 - Инспекциски мерки, Известување на други институции,
 - Записник,
 - Затворање и документирање на инспекциски надзор
 - Завршен состанок,
 - Доставување на останата документација,
 - Коментари на субјектот по записник,
 - Завршување на теренска посета,
 - Печатена евиденција,
 - Електронска база на податоци,
 - Планирање на контролен инспекциски надзор,
 - Известување на други институции,
 - Поддршка за жалби и тужби

Годишна програма за генерички обуки на инспекторише за 2026 година

Тема 1.3 – Начела и организација, постапки, одговорност и санкции (Закон за прекршоци)
6 часа предавања/вежби

- Основни одредби
- Општи одредби
- Значење на изразите во Законот за прекршоци
- Прекршочна постапка
- Забрзани постапки,
- Постапки за порамнување и спогодување
- Прекршочна постапка пред прекршочен орган
- Прекршок и прекршочна одговорност
- Прекршочни санкции за полнолетни сторители
- Прекршочни санкции за правни лица и трговец поединец
- Застареност

Тема 1.4 – Постапување по претставки и предлози, прекршочни одредби (Закон за постапување по предлози и претставки)
6 часа предавања/вежби

- Евиденција
- Разлика меѓу предлог и претставка
- Рокови за постапување по претставки
- Анонимни претставки
- Права и обврски на подносителот
- Надлежност
- Прифаќање и одбивање на претставките
- Начин и постапка на чување на класифицирани информации
- Надзор
- Кога не се постапува по претставка
- Жалби
- Како да се спроведе инспекција при претставка
- Начин на одредување на компетентност при вкрстена надлежност на повеќе инспекциски служби

Тема 1.5 – Канцелариско работење, архивско работење (Уредба за канцелариско и архивско работење)

6 часа предавања/вежби

- Заведување и разведување на предмети
- Деловодни книги
- Соодветно пополнување на евиденциони книги
- Евиденција на записи
- Какви записи треба да води одделението за инспекциски надзор и обука на инспекторите за истите
- Архивски знаци
- Архивирање и чување на списи

- Начини на архивирање
- Архивирање на записници и решенија како и сертификати за извоз на храна или домашни миленици
- Обезбедување автентичност и целовитост на електронските документи
- Рок на чување на архивски материјал
- Уништување на акти со поминат рок

Тема 1.6 –Компјутерска обработка на текст

6 часа предавања/вежби

- Работа со документи
- Зголемување на продуктивноста
- Внесување текст
- Избор (Select), Промена (Edit)
- Текст
- Пасуси (параграфи)
- Стилови
- Креирање табели
- Форматирање табели
- Графички објекти
- Подготовка и излези на циркуларни писма
- Подесување на излези
- Преглед и печатење

Тема 1.7 –Компјутерска обработка и табеларни пресметки

6 часа предавања/вежби

- Работа со табеларни документи (spreadsheet)
- Зголемување на продуктивноста.
- Внесување/Избор на ќелии
- Измена/Сортирање на ќелии
- Копирање, преместување, бришење на ќелии
- Редови и колони
- Работни листови
- Аритметички формули
- Функции
- Форматирање на Броеви/Датуми/Содржина/Порамнување
- Креирање и промена на графикони
- Подесување, преглед и печатење

Тема 1.8 –Етика

6 часа предавања/вежби

- Кодекс на инспектори/службеници
- Спречување на корупција,

Годишна програма за генерички обуки на инсекшорише за 2026 година

- Конфликт на интереси
- Доверливост и заштита на лични податоци

Тема 1.9 -Управување со време

6 часа предавања/вежби

- Општи алатки за управување со време /To-Do листи, Мултитаскинг, Како да се биде добро организиран, Умешност на работа со документи, Управување со е-пошта/
- Приоретизација
- Организација на времето
- Предизвици во управување со време (управување со прекини, точност, организирање на неорганизирани луѓе, умешност на разговарање),
- Концентрација и фокусирање (унапредување на концентрацијата, максимизирање на продуктивноста...),
- Поставување на цели,
- Себе-мотивирање (самодисциплина)

Тема 1.10 – Комуникација

6 часа предавања/вежби

- Водење состанок - активно слушање и водење белешки,
- Вербална комуникација невербална комуникација,
- Писмена комуникација, прецизно и концизно известување (пишување извештаи),
- Ненасилна комуникација,
- Внатрешна комуникација,
- Комуникација со донатори,
- Вештини на преговарање,
- Тимско работење,

Тема 1.11 – Управување со стрес

6 часа предавања/вежби

- Што е стрес, справување со стресни ситуации
- Стратегии за справување и управување со непријатни ситуации,
- Самодоверба,
- Лутинг и управувње со неа,
- „Прегорување“ (Burnout)
- Справување со проблематични клиенти,

Тема 1.12 – Надлежност за водење и решавање во инспекциски постапки

6 часа предавања/вежби

- Надлежност за водење и решавање во Инспекциска постапка

Годишна програма за генерички обуки на инспекторије за 2026 година

- Поим и значење
 - Определување на надлежност
 - Видови надлежност
 - Определување на стварна и месна надлежност
 - Судир на надлежности
-
- Извршување на акти донесени во инспекциска постапка
 - Поими за извршување и извршеник
 - Време и видови на извршување
 - Надлежност за спроведување на извршувањето
 - Постапка на извршување
 - Налог и содржина на налог
 - Видови на извршување
 - Итно извршување
 - Запирање или одложување на извршувањето

Тема 1.13– Спречување на корупција

6 часа предавања/вежби

Превенција и управување со ризици од корупција

- Идентификување на факторите на ризикот од корупција: системски фактор, човечки фактор, институционален фактор
- Најчести форми на корупција при вршење на инспекциски надзори и управување со истите;
- Ризик од корупција при процес на издавање на сертификати, лиценци и одобренија;

Управување со судир на интереси

- Што е судир на интереси?
- Важноста на управување со судир на интереси
- Професионално однесување на службени лица
- Избегнување на судир на интереси
- Улогата на инспекторот и на институцијата во управувањето со судирот на интереси

Имплементација на концептот на интегритет

- Што е интегритет?
 - Елементи на концепт на интегритет
 - Имплементација на политика за интегритет и нејзино следење
- Процес на заштитено укажување

Годишна програма за ѓенерички обуки на инспекторије за 2026 година

- Укажувач – чувар од злоупотреби и неправилности
- Етички стандарди и улогата на системите за укажување
- Внатрешен систем за укажување во институција
- Процес на заштита на укажувачите.

Тема 1.14– Систем на интегритет во инспекциските служби
6 часа предавања/вежби

1. Поим на интегритет
2. Елементи за градење интегритет
 - 2.1. Норми на индивидуално и колективно однесување
 - 2.2. Јасно пропишани кодекси на однесување кои се почитуваат
 - 2.3. Лидерство кое подразбира давање на личен пример
 - 2.4. Ефикасна обука и нејзино постојано унапредување
 - 2.5. Цврсти убедувања и нивно спроведување во пракса
3. Дополнителни фактори кои го детерминираат системот за интегритет
4. Пристап на градење интегритет „базиран на норми“ и „базиран на вредности“
5. Предизвици во врска со лицата за интегритет
 - 5.1. Негирање
 - 5.2. Нетранспарентност
 - 5.3. Недоверба
 - 5.4. Песимизам
6. Назначување на лице за интегритет
7. Конфликт на интереси
8. Одговорност
9. Механизми за хоризонтална и вертикална соработка и ефикасен систем на комуникација
 - 9.1. Формален систем на комуникација
 - 9.2. Неформален систем на комуникација
10. Кодекси на однесување
11. Јавна служба и јавен интерес
12. Проверка на интегритетот
13. Одговорност на граѓаните
14. Систем на управување со човечки ресурси

Тема 1.15– Информатички систем за спроведување на инспекциски надзор, Е-Инспектор
6 часа предавања/вежби

- Најава на е-Инспектор (пристанок во зависност од работната позиција)
- Главно Мени
- Почетна страна
- IT Help Desk
- Субјекти на Надзор
- Инспекциска постапка:

- Налози - пристап до компонента за креирање/модификација/преглед на налози
 - Инспекциски предмети - пристап до главна компонента за креирање и менаџмент на инспекциски предмети
 - Инспекциски записници
 - Инспекциски решенија
 - Листи за проверка
 - Ризици
 - Специфични елементи на ризици
 - Критериуми на ризици.
- Планови
- Годишни планови
 - Месечни планови
 - Распределба на тежина на надзор.

Тема 1.16 – Пријавување на кривично дело против субјект на инспекциски надзор и пријавување на корупција при спроведување на инспекциска постапка.

6 часа предавања/вежби

- Пријавување на кривично дело против субјект на инспекциски надзор

- Поведување на прекршочна и/или кривична постапка против субјектот на инспекциски надзор, до надлежен орган
- Како се поднесува кривична пријава?
- Кога се врши прием на писмени кривични пријави и други поднесоци?
- Дали вработениот може да одбие да прими кривична пријава или поднесок?
- На каков јазик се доставуваат поднесоците?
- Кое обвинителство е надлежно да постапува во конкретен предмет?
- Како постапува јавниот обвинител по приемот на кривичната пријава?
- Поведување на прекршочна и/или кривична постапка согласно член 79 од Законот за инспекциски надзор – (Право на инспекторот при вршење на инспекциски надзор)

-Пријавување на корупција при спроведување на инспекциски постапка

- Обврска за пријавување на корупција
- Што е корупција
- Видови на корупција
- Начела во Законот за спречување на корупција и судир на интереси
- Елементи на корупција
- Дела кои потпаѓаат под поимот корупција
- Што е заштитено пријавување?
- Категории на лица кои можат да се јават во својство на укажувачи

Годишна програма за генерички обуки на инспекциите за 2026 година

- Како и каде се врши заштитено внатрешно пријавување?
- Како се уредува заштитено внатрешно пријавување во институциите?

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБУКИ

Со Законот за инспекциски надзор е утврдено дека Инспекцискиот совет ќе „востоставува и одржува систем за стручно усвошување и обука на инспекторите во инспекциските служби...“, а последователно ќе „донесува Годишна програма за генерички обуки на инспекторите“.

Главната причина за обучување на инспекторите е потребата од зајакнување на капацитетите на државната администрација за доследно спроведување на законските прописи во Република Северна Македонија, како еден од клучните предуслови во евроинтегративните процеси на државата.

Предвидените области и теми за обука на инспекторите се резултат на Анализата на потребите за генерални обуки, со која се идентификувани најрелевантните и потребни теми за обука, но и најефикасните методи за спроведување на обуката за инспекциските служби.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на спроведувањето на Годишната програма ќе се организира со средства од Буџетот на Република Северна Македонија, наменски предвидени и распределени во буџетот на Инспекцискиот совет.

Имајќи во предвид дека Програмата за генеричките обуки на инспекторите за 2026 година, се предвидува да се реализира дел електронски а дел од сесиите во „живо“, вкупните финансиски средства за нејзина реализација се проценети на 800.000,00 денари. Од тоа, најголем дел од средствата се потребни за функционирање и одржување на ЛМС системот, приближно 400.000 илјади денари, вклучувајќи и изработка на обуките во соодветен формат (SCORM). Дополнително за спроведување на сесиите во „живо“, потребно е ангажирање на обучувачи, за што ќе биде потребно околу 250.000 денари, како и 150.000 денари за останати трошоци поврзани со организација на обуките.

НАЧИН И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА

Годишната програма ќе се реализира со користење на електронска платформа за учење, која

Вкупното времетраење за спроведување на Годишната обука се проценува на 160 работни денови односно 960 часови, при што еден ден обука ќе содржи 6 часови, а еден час е во времетраење од 45 минути. Часовите ќе бидат организирани како „блок“ од два споени во вкупно времетраење од 90 минути, со пауза од 30 минути помеѓу два.

Годишна програма за генерички обуки на инспектори је за 2026 година

Оценувањето на успешноста во следењето на обуката ќе се обезбедува со завршни тестови, а за успешно завршена обука ќе се смета доколку инспекторот точно одговори на најмалку две третини од поставените прашања.

Обуките кои ќе бидат организирани преку електронската платформа во „живо“, ќе бидат организирани во групи од максимум 50 инспектори, а при самостојно учење нема ограничување на бројот на учесници. Двата начини ќе бидат комбинирано употребени за реализација на секоја од темите предвидени во Програмата. При тоа, за секоја тема ќе бидат организирани по две on-line „во живо“ обуки, кои ќе можат да ги следат максимум 100 инспектори. Доколку бројот на заинтересирани инспектори за одредена тема е поголем од 100, тогаш останатите инспектори ќе имаат можност, во предвидените термини, самостојно да ја завршат обуката. Заради рамноправен пристап до обуките на сите инспекциски служби, во овој случај врз основа на пропорционалност ќе се определи бројот на инспектори од секоја служба, кои ќе можат да ја следат обуката во „живо“. Од нив ќе се очекува преку дополнителна дисеминација, да ги споделат знаењата со колегите кои обуката ја следеле преку самостојно учење.

Обуките кои ќе бидат организирани on-line во „живо“, заради специфичноста на изведување на ваков тип обука, ќе се спроведуваат во две сесии со вкупно времетраење од 120-135 минути, односно по три училишни часа во еден работен ден, во согласност со временскиот распоред прикажан во табелата подолу.

Времетраењето на обуките кои ќе бидат организирани електронски преку самостојно учење, ќе зависи од индивидуалното темпо на секој учесник. Кај ваквиот начин на обуки ќе биде определено само почетното и крајното време, односно периодот во кој таквата обука ќе биде достапна на електронската платформа, според временскиот распоред прикажан во табелата подолу.

Оценувањето на успешноста во следењето на обуката ќе се обезбедува со завршни квизови, а за успешно завршена обука ќе се смета доколку инспекторот точно одговори на најмалку две третини од поставените прашања во квизот.

Секоја Тема од Годишната програма ќе биде детално разработена со План за обука, кој ќе содржи:

- Назив на темата и вкупен број на часови
- Конкретни цели на темата
- Дидактички забелешки
- Методи на обучување и активности за учење
- Активности на инспекторот
- Активности на обучувачот

Во следната табела на прегледен начин е прикажана содржината на програмата, во зависност од времетраењето на темите и временскиот распоред за нивно реализације, во зависност од начинот на нивна реализација.

Годишна програма за ѓенерички обуки на инспекторије за 2026 година

Бр.	Тема	Број на часови	Временски распоред	
			во училиница	LMS платформа
Тема 1.1	Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите (Закон за инспекциски надзор)	6	9-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.2	Инспекциски надзор (Закон за инспекциски надзор и Упатство за начинот на спроведување на инспекциски надзор)	12	11-та и 12-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.3	Начела и организација, постапки, одговорност и санкции (Закон за прекршоци)	6	16-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.4	Постапување по претставки и предлози, прекршочни одредби (Закон за постапување по предлози и претставки)	6	21-ва седмица	Јан/Дек
Тема 1.5	Канцелариско работење, архивско работење (Уредба за канцелариско и архивско работење)	6	24-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.6	Компјутерска обработка на текст	6	38-ма седмица	Јан/Дек
Тема 1.7	Компјутерска обработка и табеларни пресметки	6	39-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.8	Етика	6	41-ва седмица	Јан/Дек
Тема 1.9	Управување со време	6	43-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.10	Комуникација	6	45-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.11	Управување со стрес	6	47-ма седмица	Јан/Дек
Тема 1.12	Изработување на управни акти	6	48-ма седмица	Јан/Дек
Тема 1.13	Спречување на корупција	6	49-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.14	Систем на интегритет во инспекциските служби	6	50-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.15	Информатички систем за спроведување на инспекциски надзор, Е-Инспектор	6	51-та седмица	Јан/Дек
Тема 1.16	Пријавување на кривично дело против субјект на инспекциски надзор и пријавување на корупција при спроведување на инспекциска постапка	6	52-та седмица	Јан/дек